

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ**



**ИЗВАДОК ОД КОНКУРС**  
за запишување студенти на втор циклус студии во вториот уписан рок  
на студиските програми на Факултетот за земјоделски науки и храна  
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“  
во учебната 2017/18 година

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ  
ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ**



**REPUBLIC OF MACEDONIA  
UNIVERSITY "Ss. CYRIL AND METHODIUS" IN SKOPJE  
FACULTY OF AGRICULTURAL SCIENCES AND FOOD-SKOPJE**

**Скопје, Декември 2017**

Во согласност со член 110 од Законот за високото образование, Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, бр. 02-335/3, донесена на 216. Седница, Одлуката за измени и дополнувања на Одлуката за утврдување и објавување на Конкурсот за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, бр. 02-538/2, донесена на 219. Седница, одржана на 23 јуни 2017 година и Одлуката на Владата на Република Македонија за давање согласност на конкурсите за запишување на студии од втор циклус на јавните високообразовни установи бр. 44-4989/1 од 22.08.2017, (Сл. весник бр.119 од 31.08.2017г.), Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје објавува

**ИЗВАДОК ОД КОНКУРС**  
**за запишување студенти на втор циклус студии во вториот уписан рок на**  
**студиските програми на Факултетот за земјоделски науки и храна на**  
**Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2017/2018 година**

**I. Број на студенти**

На Факултетот за земјоделски науки и храна во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во прва година на втор циклус студии во вториот уписан рок во учебната 2017/2018 година може да се запишат **следниов број студенти:**

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	број на студенти	траење во семестри	цена на студирање (во евра)
<b>Факултет за земјоделски науки и храна</b>	<b>166</b>	<b>2/4</b>	<b>1500/2500</b>
растителна биотехнологија	28	2/4	1500/2500
- поледелство			
- преработка на поледелски култури			
- градинарство и цвеќарство			
- овоштарство			
- лозарско производство			
- винарско производство			
- производство на алкохолни пијалоци			
- генетика и селекција на растенијата			
анимална биотехнологија	30	2/4	1500/2500
- генетика и селекција			
- исхрана на животни			
- менаџмент на здравје и благосостојба на животните			
- говедарство			
- овчарство			
- козарство			
- свињарство			
- живинарство			
- рибарство			
- пчеларство			
преработка на земјоделски производи од анимално потекло	15	2/4	1500/2500
- млеко и млечни производи			
- месо и производи од месо			
- нутриционизам и контрола			
- безбедност на храна од анимално потекло			
агроекономика (двогодишни студии)	16	4	2500
менаџмент на природните ресурси и животната средина	24	2/4	1500/2500
- педологија			
- екологија			
- извори на загадувањето во земјоделството			
- агрохемија			
- мелиорации и ерозија во земјоделството			

- наводнување			
квалитет и безбедност на храна	28	2/4	1500/2500
- микробиологија			
- квалитет и безбедност на храна			
- етноботаника			
- преработка на овошје и зеленчук			
фитомедицина	16	2/4	1500/2500
механизација	9	2/4	1500/2500
- механизација на растително производство			
- механизација на сточарско производство			
менаџмент на агротуризам <sup>1</sup> (двогодишни студии)			
агробизнис–меѓународни студии (двогодишни студии) (во мирување)			

## II. Право на конкурирање

Право на конкурирање имаат кандидати што ги исполнуваат следниве општи услови:

- да завршиле прв циклус студии на соодветни или сродни студии и кои исполнуваат други услови предвидени со студиските програми за организирање втор циклус студии на соодветниот факултет, односно научен институт.

## III. Документи за пријавување и запишување

**Пред пријавувањето** во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат **треба да се регистрира на [www.upisi.ukim.mk](http://www.upisi.ukim.mk) и да ја пополни електронската пријава**. Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавниот лист што се поднесува при пријавувањето за запишување (во архивата на Факултетот).

Покрај електронското пријавување, пријавувањето се врши и на соодветниот факултет (со доставување на сите подолу наведени документи во архивата на Факултетот).

Со пријавата кандидатите поднесуваат:

- пријавен лист за запишување;
- електронска пријава (од [www.upisi.ukim.mk](http://www.upisi.ukim.mk));
- документ за завршен прв циклус студии (диплома или уверение);
- куса биографија (CV);
- потврда за активно познавање странски јазик;
- препораки од наставни или научни работници (доколку има такви);
- список на стручни или научни трудови и примерок од нив (доколку кандидатите имаат);
- документи за евентуални награди, признанија и други документи.

При **запишувањето**, примените кандидати поднесуваат:

- индекс и пријавни листови
- две фотографии (3,5x4,5)

## IV. Рокови за пријавување и запишување

	Втор рок **
Пријавување на кандидатите	8-22 јануари 2018
Запишување на кандидатите	29 и 30 јануари 2018

**\*\* По реализацијата на првиот уписан рок, втор уписан рок ќе се спроведе на единиците, односно на студиските програми за кои не се пополнети конкурсните квоти и на кои постојат услови за отпочнување и изведување на наставата во летниот семестар.**

### **ЗАБЕЛЕШКИ:**

- Во вкупниот износ е вклучена и одбраната на магистерскиот труд.
- Детални информации за условите за запишување на секоја од објавените студиски програми, потребната документација, организацијата и временскиот распоред на студиите, заинтересираните кандидати може да ги добијат на соодветните факултети, односно научни институти - носители на студиските програми.

<sup>1</sup> На оваа студиска програма која е акредитирана меѓу Факултетот за земјоделски науки и храна и Економскиот институт, упис и организирање на настава во следните 4 години ќе врши Економскиот институт

**Конкурсот е објавен на интернет-страницата:**  
<http://www.ukim.edu.mk>

**Извадокот од Конкурсот е објавен на интернет-страницата:**  
<http://www.fzh.ukim.edu.mk>